

Врз основа на членот 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), членот 7 став 1 од Статут на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10, 10/14, 5/15 и 12/2020) Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 11.06.2021 година, **повторно распишува**

К О Н К У Р С

за изработка на идејно решение за изменување на грбот и знамето на Општина Кочани

I.

Повторно се распишува конкурс за изработка на идејни решенија за изменување на грбот и знамето на Општина Кочани.

II.

Грбот и знамето на Општина Кочани да се разликува од грбот и знамето на Република Северна Македонија и од грбот и знамето на други градови и држави.

III.

При изработката на грбот и знамето да се имаат предвид карактеристиките на општина Кочани:

- историските традиции
- културното наследство
- природата
- географските карактеристики
- стопанските карактеристики.

IV.

Елементи на идејното Решение за грб и знаме на Општината:

- Идејното решение за грб и знаме да биде во боја и да бидат застапени максимум 4 (четири) бои (црната и белата не влегуваат во вкупниот број бои);
- Грбот на Општината може да биде еден од елементите на идејното решение за знаме на Општината.

V.

Идејното решение за грбот и знамето да бидат :

- изработени на хамер хартија на А4 формат,
- односот на страните да биде 2:1 и 3:2,
- да биде текстуално образложено,
- да може да се аплицира на плакета, меморандум, значка и друго.

VI.

Бројот на идејни решенија од еден автор не е ограничен.

Изработените трудови треба да бидат доставени под шифра.

VII.

Изработените трудови се доставуваат до Советот на Општина Кочани, Комисија за утврдување предлог за грб и знаме на Општина Кочани, на адреса ул. „Раде Кратовче“ бр. 1, Кочани, со назнака „За Конкурс за грб и знаме на општина Кочани“.

Подносителот на изработениот труд доставува податоци за идентитет: име и презиме, адреса на живеење, контакт-телефон, е-адреса (доколку има) и изјава за согласност за користење лични податоци.

VIII.

Авторските права на учесниците чие решение е прифатено за општински симболи ѝ припаѓаат на Општина Кочани.

IX.

Идејните решенија кои нема да бидат прифатени, не се враќаат.

X.

За идејните решенија за грб и знаме кои ќе бидат утврдени за општински симболи од страна на Советот на Општина Кочани, се утврдува награда.

XI.

Наградата за идејните решенија за грбот и знамето на Општина Кочани, изнесува поединечно за секој симбол по 10.000,00 денари.

XII.

Конкурсот за изработка на идејни решенија за грб и знаме на Општината се објавува во два дневни весника на македонски јазик на територијата на Република Северна Македонија, на веб-страницата на Општина Кочани и на Огласната табла на Општина Кочани.

XIII.

Конкурсот е јавен и трае 30 (триесет) дена од денот на објавувањето.

XIV.

Право на учество на конкурсот имаат сите правни и физички лица на Република Северна Македонија.

XVI.

Грбот и знамето на Општина Кочани, можат да се употребуваат по нивниот упис во регистарот на грбови и знамиња на општините во Република Северна Македонија, кој се води од страна на Министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

XVII.

Конкурсот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1551/1
11.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски